

## Конференција Превенција и спречување на насилство врз жени со попреченост: Состојбата во државата и препораки

2 Декември (среда), Скопје

### Агенда

Модератор: Јагода Ристеска

09.30-10.00	Регистрација на учесниците	
Воведни обраќања		
10.00-10.10	Насилството врз жените – состојбата во Македонија	<b>Елена Димушевска,</b> Извршна директорка, Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство
10.10 -10.20	Конвенција за права на лица со попреченост – како се адресирани потребите и заштитата од насилство	<b>Луиза Винтон,</b> постојан координатор на Обединетите Нации и претставник на УНДП и УНФПА во Република Македонија
10.20 – 10.30	Законска регулатива и сервиси за семејно насилство за жени со попреченост	<b>Фросина Ременски,</b> Министерка за труд и социјална политика
10.30 - 10.40	Превенција од родово-базирано насилство како дел од сексуално-репродуктивно здравје	<b>Бојан Јовановски</b> Извршен директор, Асоцијација за здравствена едукација и истражување, ХЕРА
10:40-10:50	Насилство врз жените со попреченост- факти и форми на насилство	<b>Весна Матевска,</b> Програмски координатор, Асоцијација за здравствена едукација и истражување, ХЕРА

**ПАНЕЛ 1: Анализа на состојбата во државата: Пристап до информации, пријавување и систем на заштита на жените со попреченост жртви на насилство**

10.50 - 11:05	Пристап до информации за превенција и заштита од насилство врз жени и семејно насилство кај жените со различен тип на попреченост	Елена Ѓурчиновска (Мобилност Македонија)
11:05 – 11.20	Вклученост на жените со попреченост во превентивните активности/ кампањи за подигнување на свеста за различните форми на насилство врз жени и семејно насилство	Даниела Стојановска-Џинговска (Здружение на студенти и младинци со хендикеп)
11.20 - 11.30	Препознавање на различните форми на насилство врз жени и пријавување од жени со различни типови на попреченост	Елена Кочовска (Полио плус)
11.30 –11.40	Систем на заштита: Достапност и пристапност на сервиси за поддршка на жени со попреченост	Кристина Плечич Беќарова (Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство/ ХЕРА)
11.40 – 12.15	<b>Пауза за кафе/чај</b>	

**ПАНЕЛ 2: Како да се унапреди превенцијата и заштитата од насилство кај жените со попреченост ?**

12.15- 12.30	Подготовка на стручен кадар: Едукација за сексуално и репродуктивно здравје и права како превенција од злоупотреба	Оливера Рашиќ Цаневска, Филозофски факулте
12.30 - 13.00	Препораки за специјализирани сервиси за родово базирано насилство	Снежана Матовска- родител Претставник од Содем
13.00- 13.30	Заклучоци	
13.30	<b>Коктел закуска</b>	